

Музеј на современа уметност

ТИТО  
ГЛОБАЛА

Изложба на фотографии посветена на Титовите и наши јубилеи, организатори: Републичкиот секретаријат за информации, Историскиот музеј на СРМ, Музеј на град Скопје

отворање на изложбата на 6. X. 1977г. во 18h

**В**о денови на славје, во денови на празнувања, кога ја славиме Револуцијата и нејзината победа, минатото, сегашноста и иднината, јубилеите на Тито — неговото име е извишен симбол на севкупната наша Слобода. Титовото дело е трајно вткаено во севкупниот наш живот. Тоа дело е со нераскинлива нишка сврзано со нашето постоење. А постоењето на нова социјалистичка, самоуправна Титова Југославија, сите нејзини преломни моменти се сврзани со Титовата личност и акција. Четирите децении откако е на чело на КПЈ се оние блескави страници од летописот на народите и народностите на Југославија кои значат: Живот, Слобода, Братство и Единство, Независност, Рамноправност, Мир — единствени алтернативи на човечкото живеење.

Тито и неговото дело, големо и историско, револуционерно и судбоносно им припаѓа подеднакво на сите народи и народности на Југославија. За Македонија и нејзините комунисти, кога ја поврзаа својата борба со судбината на комунистите од целата земја, со работничката класа, со прогресивните стремежи на сите југословенски народи и народности, определбата за Титовата линија беше судбоносна. Исправната политика во националното прашање на КПЈ, што решително ја спроведуваше Јосип Броз Тито, беше еден од најзначајните моменти во тоа. Решителниот став македонскиот народ суверено да одлучува за својата судбина и подоцна во судбоносните денови на Востанието од 11 октомври 1941-та беше, пак, момент за определба за Титовата политика — за револуционерна пресметка со национализмот на балканските буржоазии и националистичките погледи на некои соседни КП.

*Востанието победи и се роди Нова Југославија, цврста и монолитна градба, преобразена денес во непрепознатлив атлас со трајни сведоштва на слободниот живот.*

*Јосип Броз Тито е неповторлива личност на нашата историја. Тито, едноставно нашиот сакан другар и маршал Тито, секогаш најдраг гостин во секое катче од нашата татковина, ѝ даде печат на целата современа епоха на нашиве простори. И уште повеќе Тито е Човек и на светската историја на меѓународното работничко движење на дваесеттиот век во кој брзо се прошири и шири социјализмот.*

*Јосип Броз Тито чии јубилеи ги славиме во целата земја е Човек што го сфати времето на историјата и го менуваше; Човек визионер и со револуционерен реализам неопходен да се истрае во автентичната програма и акција на КПЈ и СКЈ — во 1937, 1941, 1945, 1948, 1950, 1971 — дати мејстници, дати што значат, всушност, нов југословенски свет.*

*И денес славејќи ги Титовите и наши јубилеи преку оваа изложба на фотографии — документи од Титовите бројни посети на СР Македонија, преку оваа скромна хроника за нашата современост, социјалистичка самоуправна стварност и историја се потсетуваме на љубовта, на приврзаноста и довербата кон Титовото дело кое е основа и патоказ за иднината, дело — темелник за освојување на нови простори и содржини на човечката слобода.*



*Секогаш меѓу луѓето — са-  
кан и почитуван*



*Пред Спомен-костурницата  
на паднагите борци во НОВ  
во Куманово*

„Никогаш народот во Македонија немал толку убави зборови што би ги упатил на еден човек, на една личност. Веќе со децении тој ги чува во себе светлиот и неизбришлив спомен и борбениот завет на своите национални великани: Гоце Делчев и Јане Сандански. Но, тој дури во поново време го најде Човекот кој целосно ја заслужува неговата неограничена љубов. Ова без сомневање е заради тоа што Тито на нашиот народ не само што широко ги откри свет-


лите страници на неговото херојско минато, давајќи им уште повеќе живот на неговите Илинденски традиции, туку што вистински му го отвори патот кон слободата, независниот живот и животот во изградбата на социјализмот. Македонците во ликот на другарот Тито гледаат лик на голем раководител на нивната сопствена, првпат светла и победничка судбина, гледаат во стварноста на својата сегашност и својата иднина.“

Пет години — тоа е многу краток период во историјата и развитокот на еден народ. Но, за овие пет години македонскиот народ во полна мера докажа дека е високо свесен народ, способен сам со себе да управува, дека е тоа народ надарен да ги развива своите досега невидени способности.

Тито,  
Скопје, 2 август 1949

Каква е тоа сила што создаде такво единство меѓу нашите народи?... Еден е одговорот: тоа го направи нашата Комунистичка партија. Таа го пренесе тоа свое единство на мислите што постоеше во срцата и мозокот на нашите членови пред војната, таа успеа да го пренесе во народот. Успеа да ги погоди стремежите на народот, т. е. да работи и презема сè она што смета дека народот го сака...

Тито, Скопје 1953



*Маршал Тито говори во Скопје, октомври 1953 година*

Видов во Велес големи изненадувачки успеси кои се таму постигнати. Разгледав еден објект, една фабрика од големи размери која е создадена само за две години. Тоа покажува дека работните луѓе од Македонија се способни за големи дела.

Тито, 2 август 1975

Македонскиот народ заедно со народностите е господар на својата земја.

Тито,  
Скопје, 8 ноември 1972

Со векови угнетуван и задушуван македонскиот народ преку ослободителната борба и социјалистичката револуција израснуваше во слободна нација, која со одлуките на Првото заседание на АСНОМ ги постави темелите на својата државност.

Тито, Скопје, август 1969

Во повоениот слободен социјалистички развиток Социјалистичка Република Македонија, за нешто повеќе од три децении, измина пат што други народи и земји го минувале со векови. Осведочените успеси во сите

области на општествениот живот и националната афирмација недвојбено се проникнати со името, мислата и делото на Тито.

До 1945 година во Македонија беа електрифицирани од 1.760 градови и села, само 27 места. Денес, со мали исклучоци, електрифицирани се сите населени места. Потрошувачката на електрична енергија по жител изнесуваше во 1945 — 7,0 квч, а во 1974 година — 874 квч.






*Претседателот Тито ја прима  
Повелбата и Златната споменица  
на АСНОМ, Скопје  
2.VIII.1969 година*



*Почит на македонскиот великан  
Гоце Делчев*



*Претседателот Тито на 27 мај  
1957 година свечено ја пушта  
во погон Вругочката хидроцентра  
ла*

*Насекаде пречекуван со воодушевување,  
љубов и цвеќе*



За изложбата се користени фотоси од документациите на Историскиот музеј на СРМ, Музејот на град Скопје, редакцијата на „Нова Македонија“ и Републичкиот секретаријат за информации  
НИП „Нова Македонија“ — Агенција за маркетинг

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY